

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Драги Крстев од Скопје УП2 09-09/23 од 11 јануари 2023 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-965 од 19 октомври 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-965 од 19 октомври 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Драги Крстев од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-09/23 од 11 јануари 2023 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-965 од 19 октомври 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров, за побарана поделба на мерно место.

Жалителот потенцира дека бара поделба од едно на две броила.

Според Електродистрибуција – моќноста на постоечкото броило е под 24kW па поради тоа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија третманот на приклучок е стандарден.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 30 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-09/23 од 11 јануари 2023 година со прилог:
 - Приговор
 - Обжаленото Решение
 - Барање за согласност за приклучување од 12 октомври 2022 година
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 13 јануари 2023 година.

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде да достави извештај за потрошувачката на броилото во последните 12 месеци, при што на 2 февруари 2023 година побараните податоци беа доставени и од истите се утврди дека нема едновремена моќност над 24kW, при што на седница одржана на 13 февруари 2022 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 32 став (1) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) решението за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа на постоечки корисник при одвојување на инсталации се издава само во случај ако одобрената максимална едновремена моќност утврдена во согласност со Член 36 од овие Мрежни правила е еднаква на или поголема од 24 kW, при што вкупната одобрената максимална едновремена моќност не се менува.

Според Електродистрибуција, максималниот товар на едновремена моќност е околу 18kW, што е недоволно за поделба на мерно место согласно горенаведената одредба.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр. 09–09/23
16 февруари 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски